



- АКТУЕЛНОСТИ
- УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ
- ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

Enterprise Europe Network во Македонија, продолжува со истото темпо на излегување на е-билтенот, за поефективно запознавање на нашите читатели со најновите понуди и барања за соработка во доменот на бизнисот, технологиите и иновациите.



Б2Б НАСТАН ВО РАМКИТЕ НА BUD-GRYF 2016



Асоцијацијата за економски развојна Западна Померанија, како дел од Enterprise Europe Network ве поканува на учество на осмиот настан за вмрежување, организиран во рамките на BUD-GRYF Fairs 2016, кој ќе се одржи на 15ти април, 2016та година. Настанот е фокусиран на секторот за градежништво и енергија и ќе таргетира широк спектар на компании од Европа, па доколку сакате да ја презентирате вашата понуда, најдете соодветен бизнис партнер, со кој ќе остварите соработка, бидете подготвени за голем број еден на еден состаноци кои ќе бидат однапред договорени и распоредени.

НА ЕДНО МЕСТО, ВО ИСТО ВРЕМЕ И БЕЗ ТРОШОЦИ!

ГЛАВНИ ТЕМИ:

- Градежни материјали;
- Машини и алати;
- Завршни материјали за градежништво и внатрешно уредување;
- Обновливи и конвенционални извори на енергија;
- Добавувачи: геодети, картографи, дизајнери;
- Градежници.

ЗОШТО ДА УЧЕСТВУВАТЕ?

- За да запознаете потенцијални бизнис партнери
- Да дознаете за нови технологии и трендови
- Да најдете добавувачи, подизведувачи, клиенти...
- Да иницирате прекугранична соработка и промоција на вашиот бизнис

ШТО НУДИМЕ?

- Англиско – Полски и Германско – Полски преведувачи
- Техничка поддршка
- Вашиот профил во печатен каталог поделен меѓу учесниците


КРАЕН РОК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ:

03.04.2016

Контакт: Александар Филипоски

Е-маил: Aleksandar.filiposki@yes.org.mk

Тел: 02 3108 891



ENTERPRISE EUROPE NETWORK УСПЕШНО ПОВРЗА ЕДНА АНГЛИСКА КОМПАНИЈА КОЈА ОРГАНИЗИРА ОБУКИ СО ЧЕШКИ ПАРТНЕР



Една компанија од Велика Британија развива професионални обуки за мали и средни претпријатија во областа менаџмент и професионален развој. За да и помогне на оваа компанија да го прошири својот профил на меѓународен пазар, еден од менаџерите се обратил до локалната канцеларија на Enterprise Europe Network чија мрежа им помага на компаниите во повеќе од 50 земји да најдат странски бизнис партнери. „Еден од начините за помош е преку организирање на брокерски настани, однапред договорени средби и состаноци кои се одржуваат на едно место за компаниите од цела Европа“ – објаснува еден од експертите на мрежата од Велика Британија. Откако се определил интересот на компанијата за проширување на совојот бизнис во централна и источна Европа, експертите од Enterprise Europe Network ги поканиле нејзините менаџери на компанијата на посета во Брно, Чешка на настан кој се организирал во рамките на голем трговски меѓународен саем. На

тој настан, бил организирана средба на компанијата од Велика Британија со компанија од Чешка. Шест недели по настанот, тие се договориле за соработка.

Инкубатор од Австрија вложува во иновативни софтверски решенија



Опис:

Австриска компанија е во потрага по иновативни стартап компании кои би ги искористиле бенефициите на инкубатор лоциран во Линц, Австрија. Заинтересираните компании ќе можат да искористат низа бенефиции како финансиска поддршка, менторирање и дистрибуција од страна на водечки снабдувачи на софтверски решенија. Стартап компании кои се специјализирани во следниве области се примарен фокус:

- Тестирање на мобилни единици,
- Вградени системи и хардверско тестирање,
- Употребливост и клиентско искуство,
- Нефункционално тестирање,
- Анализа на статички код,
- Интернет на нештата (IoT),
- Софтверски решенија во областа на здравјето и медицината,
- Вградени системи и индустриска автоматизација.

Инкубаторот е заинтересиран да склучи договор со компаниите за здобивање со удел во висина од 24 до 49 проценти.

Контакт: Петре Филипошки (contact@mir.org.mk)

Референтен број: TRAT20160118001

Земја: Австрија



Веб платформа за мониторинг на здравје и телемедицински системи

Опис:

Фирма од Италија која развива медицински уреди за мерење, следење и снимање на биоелектричните сигнали на човечкото срце има потреба од партнер за развивање на веб платформа за мониторинг на здравје и телемедицински системи со цел да го зголеми портфолиото на производи/апликации.

Вид и улога на потенцијалните партнери:

- Компани на медицинска опрема и производители на преносни уреди со безжична технологија заинтересирани за развој на веб платформи за анализа и следење на биоелектрични сигнали;
- Истражувачки лаборатории или универзитети заинтересирани за развој на електронски уреди со безжични технологии кои овозможуваат далечинско дијагностицирање и следење на здравјето на луѓето во реално време;
- Развивачи на софтвер или производители на различни видови на сензори (топлински, оптички, итн.).

Контакт: Петре Филипоски (contact@mir.org.mk)

Референтен број: TRIT20151214001

Земја: Италија



ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

BRBG20160224001

Бугарска компанија активна во областа на дистрибуција и трговија на мебел за бањи нуди трговскиот посреднички услуги. Компанијата може да обезбеди транспорт и е заинтересирана за комерцијални договори и дистрибуција.

BRRO20160208001

Романска компанија бара партнери специјализирани за производство на единечни делови за лифтови.

BOPT20160223001

Португалска компанија која се занимава со производство на маслинки и маслиново масло е во потрага по дистрибутери на странските пазари.

BOPL20151229004

Една компанија од Западна Полска, специјализирана за производство и поставување на дрвени подови и тротоари е во потрага по дистрибутери или агенти низ Европа заинтересирани за соработка со компании за поставување на подови со договор за поддоговорање.

BOHR20151209002

Хрватска компанија бара агенти и дистрибутери на својот бренд - печено кафе.

BORO20151106001

Романска компанија специјализирана за производство на мали серии на работна облека се нуди да стане подизведувач.

BOIT20160226001

Италијанска компанија од областа на ИКТ специјализирана во развој на софтвер и консалтинг е во потрага по трговски партнери за своите услуги.

BOPL20151229002

Полска компанија нуди иновативни и интелигентни системи за скенирање и архивирање на документи за претприемачи кои се достапни низ целиот свет. Компанијата е во потрага по партнери заинтересирани за договори за комерцијални и услуги за дистрибуција како и за лиценцирање на своите производи.



ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

BOIT20150521001

Революционерни памучни дискови за отстранување на шминка: се бараат агенти/ дистрибутери за првите памучни дискови од овој вид што се активираат со едноставно додавање на вода.

BOUK20160115002

Компанија од Велика Британија нуди виртуелни експерименти од областа на физиката за студенти на возраст од 14 до 19 години со употреба на технологија за реално искуство – се бараат дистрибутери или застапници.

BOES20140606002

Компанија од Шпанија специјализирана за производство и комерцијализација на решенија за осветлување бара дистрибутери и комерцијални агенти.

BOUK20141003002

Компанија од Велика Британија специјализирана во понуда на нови и стимулативни начини за презентација на дигитални архиви и колекции преку интегриран систем за управување со содржини (Content Management System), со користење на платформи како паметни телефони, таблети, Интернет, технологија на допир и гестови. Компанијата им ги нуди своите услуги како подизведувач на уметнички и културни организации низ Европа.

BOIT20150203001

Италијанска фабрика за пекарски производи со седиште во Сицилија бара комерцијален договор и договор за дистрибутивни услуги.

BOTR20140625002

Турска компанија од Анталија за производство на сурутка и млеко во прав нуди посредништво во трговија, реципрочно производство и подизведувачки/аутсорсинг услуги за компании од сите партнерски земји.

BOIT20151013001

Италијанска компанија за продажба на гурмански производи во странство бара агенти, дистрибутери и купувачи за европскиот пазар.

BOUK20150817004

Наградена компанија од Велика Британија за производство на инфрацрвен и бели ЛЕД светилки бара дистрибутери.

BRBE20150828001

Агент на белгиска фабрика бара нови добавувачи за модни елементи и декори за домот.

BOCA20150802008

Производител на канцелариски мебел бара партнери за дистрибутивни договори.

Лице за контакт:

Влатко Стојановски

T. (+389) 23 24 40 04


F. (+389) 23 24 40 88

E. vlatko@mchamber.mk

W. www.mchamber.mk

f. www.facebook.com/chamber.mk

t. www.twitter.com/Chamber_MK



Вашата мрежа во Вашата земја



EU countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom.

Non-EU countries: Armenia, Bosnia and Herzegovina, Chile, China, Croatia, Egypt, Japan, Iceland, Israel, Republic of Macedonia, Mexico, Montenegro, Norway, Russia, Serbia, South-Korea, Switzerland, Syria, Tunisia, Turkey, Ukraine, USA.

www.een.mk

info@een.mk

facebook.com/eiicm

twitter.com/eenmk

issuu.com/eenmk

Тел: +389 (0)2 3293 204

Факс: +389 (0)2 3293 202



MIR
FOUNDATION



СТОПАНСКА КОМОРА
НА МАКЕДОНИЈА
ECONOMIC CHAMBER
OF MACEDONIA

NET EEN.mk is published by EIICM ПАРТНЕРИ

Net een.mk